

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Современи претпротетски оралнохируршки процедури			
2.	Код				
3.	Студиска програма	Стручна специјализација за фиксна протетика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за медицински науки Универзитет “Гоце Делчев” - Штип			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор циклус			
6.	Академска година / семестар	Прва година / I семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	3
8.	Наставник	Проф. д-р Цена Димова			
9.	Предуслови за запишување на предметот				
10.	Цели на предметната програма (компетенции): вовед во терапевтски можности на модерната орална и претпротетска хирургија.				
11.	Содржина на предметната програма: Теоретска и практична настава: <ul style="list-style-type: none"> - Вовед во клиничкиот дел на претпротетска орална хирургија. - Зараснување на рани, зараснување на екстракциони рани - Превенција и згрижување на оралнохируршки компликации во текот на оралнохируршките процедури, - Презервација на алвеоларниот гребен - Зголемување на алвеоларниот гребен – аугументација - Продлабочување на алвеоларниот гребен - Базична претпротетска хирургија. - Претпротетски интервенции на меките ткива - Претпротетски интервенции на коскените ткива - Примена на коскени графтови во орофацијалната регија. - Вештачки коски и вештачки мембрани - Примена на алопластични материјали во орофацијалната регија. - Имплантологија во орофацијалната регија. - Синус лифт, - Транспозиција на н. Менталис. 				
12.	Методи на учење: Предавања, претклинички лабораториски вежби, аудиториски вежби, консултации.				
13.	Вкупен расположив фонд на време	30x3=90			
14.	Распределба на расположивото време	30+0+15+15+30=90			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	30 часови	

		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	0 часови
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	15 часови
		16.2.	Самостојни задачи	15 часови
		16.3.	Домашно учење	30 часови
17.	Начин на оценување Нумерички оценки во согласност со Статутот и правилниците на Универзитетот)			
	17.1.	Тестови		40 бодови
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови
	17.3.	Активност и учество		10 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)
			од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)
			од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Редовност и активност на теоретска и практична настава, самостојна проектна задача, положен практичен испит		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација		

22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Dabov T.	Oralnokirurški priručnik.	Medicinska naklada Zagreb	2009
		2.	Peterson	Principles of oral and maxillofacial surgery	Blackwell Science	2001
		3.	Peterson L.	Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery, 3rd ed.,	Mosby	1998.
4.		Knezevic G.	Oralna kirurgija	Medicinska naklada, Zagreb	2003	

		5.	Тодоровиќ и сор.	Орална хирургија	Наука, Београд	2000
		6.	Мише И.	Орална хирургија	Jumena, Zagreb	1998
		Дополнителна литература				
	22.2.	Ред · број	Автор	Наслов	Издавач	Година